

Упатство за полагање испит за административен службеник

Почитувани кандидати,

Согласно член 40 од Законот за административни службеници, кандидатот за административен службеник полага испит за административен службеник кој го организира и спроведува Агенцијата за администрација.

1. Испитот за административен службеник се состои од два дела кои траат по 60 минути и се полагаат последователно:
 - стручен дел (60 минути); и
 - дел за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски); (60 минути)

Со стручниот дел преку одговарање на прашања во вид на компјутерско тестирање, се проверуваат познавањата на кандидатот во следниве области:

- уставниот поредок на Република Македонија,
- системот на локалната самоуправа,
- системот на управно право, управна постапка и управен спор,
- положбата и други општи прашања за вработените во јавниот сектор,
- правата од работен однос на административните службеници и
- кодексот за административни службеници

Стручниот дел на испитот за административен службеник носи најмногу **25 бода**, а ќе се смета за положен доколку кандидатот освои најмалку **15 бода**.

Кандидатот кој го положил стручниот дел на испитот за административен службеник, продолжува со полагање на делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), додека кандидатот кој не го положил стручниот дел на испитот за административен службеник, ќе се смета дека не го положил испитот за административен службеник.

Делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) се состои од прашања кои имаат три степени на сложеност за различна категорија на работни места на административни службеници и носат ист број на бодови.

Делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) носи најмногу **15 бода**, а ќе се смета за положен доколку кандидатот освои најмалку **8 бода**.

2. Испитот за административен службеник се полага во специјално опремена просторија со информатичка опрема, интернет врска, опрема за снимање на полагањето и дисплеј за објавување резултати.

3. Пред почетокот на полагањето/тестирањето, поединечно се утврдува идентитетот на секој од кандидатите присутни во просторијата по што се пристапува кон запознавање на кандидатите со текот и правилата на полагањето/тестирањето. Кандидатот пред почетокот го сиклучува мобилниот телефон, преносниот компјутерски уред и друго техничко и информатичко средство.

4. Полагањето на испитот, односно тестот се снима и во живо се емитува на веб-страницата на Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката се поставува на веб-страницата на Агенцијата.

5. Кандидатот го полага испитот за административен службеник преку внесување на единствениот идентификацискиот код заради активирање на тестирањето и давање одговори на поставените прашања на компјутерот на којшто е распореден, при што кандидатот го избира точниот одговор од понудените одговори. истовремено кандидатот може да се навраќа на претходните прашања и да ги менува дадените одговори, è додека не ја одбере опцијата „заврши со полагање и пресметај бодови“, по што полагањето се прекинува и се пресметуваат освоените бодови за соодветниот дел од испитот.
6. На кандидатот за време на полагањето на стручниот дел од испитот, односно на делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), не му се дозволува користење на литература, закони и не му се дозволува да контактира со други кандидати, или лица од Агенцијата освен со информатичар вработен во Агенцијата, доколку има технички проблем со компјутерот на кој го полагал испитот, односно тестот. Доколку кандидатот при полагањето постапува спротивно на горенаведеното ќе биде отстранет од полагањето, и со решение ќе му се изрече забрана за полагање на испит за административен службеник во траење од три години. Дополнително, за истото се поведува и прекршочна постапка за која е предвидена глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност согласно член 101 став (5) од Законот за административни службеници.
7. Резултатот, односно вкупниот број на бодови од испитот за административен службеник на кандидатот му е достапен на компјутерот на којшто го полагал истиот и заедно со името и презимето на кандидатот, се објавува и на дисплејот за објавување на резултати веднаш по завршување на полагањето од страна на секој кандидат. Објавата на дисплејот трае најмалку десет минути по завршувањето на полагањето од страна на сите кандидати кои го полагале испитот. Веднаш по завршување на испитот резултатот на кандидатот се евидентира во Агенцијата и може да се искористи за други постапки на селекција во рок од една година сметано од денот на првото полагање.
8. По завршувањето на полагањето/тестирањето, односно по истекот на времето за полагање/тестирање, кандидатот ја напушта просторијата.
9. Веднаш по завршување на полагањето/тестирањето од страна на сите кандидати кои во истиот термин го полагале испитот, камерата го зумира и најмалку пет минути во живо, на веб-страницата на Агенцијата, го емитува дисплејот со резултатите на сите кандидати кои го полагале стручниот дел од испитот, односно делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски). Резултатите од полагањето на сите кандидати рангирани според освоените бодови на испитот се објавуваат на веб-страницата на Агенцијата и веднаш се доставуваат на адресите на електронска пошта на сите кандидати кои полагале.

Доколку имате прашања што не се одговорени со ова Упатство, ве молиме контактирајтеñ на следниот e-mail: kontakt@aa.mk

НАПОМЕНА ВАЖНО: Кандидатите делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) нема да го полагаат, односно за истиот нема да се врши бодување до 26.07.2018 година.

Имено, кандидатите кои во наведениот период до 26.07.2018 година ќе засноваат работен однос се должни овој дел од испитот за административен службеник да го положат во рок од една година од денот на стапување во сила на Законот за изменување и дополнување на законот за административни службеници (Службен весник на РМ број 11/2018).

Доколку кандидатите кои ќе засноваат работен однос до 26.07.2018 година, а се стекнале со меѓународно признат сертификат или меѓународно употребувано уверение до денот на влегување во сила на Законот за измени и дополнувања на законот за административни службеници (Службен весник на РМ број 11/2018) нема да го полагаат делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската

Унија (англиски, француски, германски), туку сертификатот односно уверението ќе го приложат кај работодавачот каде што засновал работен однос.